

## 2.1 ВКЛУЧУВАЊЕ / ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ТЕЛЕФОН

Притиснете и задржете го копчето End Call за да го вклучите и исклучите телефонот.

1. Ако во телефонот има само една SIM-картичка, на екранот ќе се појави влезно поле за текст за да го внесете безбедносниот код на телефонот и PIN-от (ако безбедносниите функции се овозможени). Откако ќе се внесе PIN и телефонскиот безбедносен код, телефонот ќе оди во режим на пасивност за моментална SIM картичка.

2. Ако во телефонот има две SIM картички (во зависност од безбедносниите поставки) може да се прикаже влезно поле за текст за да внесете PIN SIM1 и PIN SIM2. Ќе биде побарано да внесете еден ПИН во друг.

Ако направите грешка при внесувањето на PIN-кодот и безбедносниот код на телефонот, може да го исчистите вашиот внес со притискање на RFK (десна функција).

Откако телефонот е вклучен, достапните мрежи се / автоматски се бараат.

Веднаш штом ќе се открие овластена мрежа, името на мрежата и јачината на сигналот ќе бидат прикажани на екранот. Доколку нема достапна мрежа, се дозволени само телефонски повизи за вонредни состојби и функции за повикување на телефонот.

## 2.2 ИЗРАБОТУВАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКИ ПОВИЦИ

Во режим на пасивност, внесете го телефонскиот број што сакате да го бирате.

Притиснете го RFK "Delete", за да избришете грешки што можеби сте ги направиле.

Откако ќе се внесе точниот телефонски број, притиснете го копчето Испрати повик и користете ги копчињата Горе / долу за да изберете која SIM картичка сакате да ја користите за да го направите овој телефонски повик и повторно притиснете го копчето Испрати повик.

1. Повикување на продолжени броеви

Некои броеви не можат директно да се бираат, бројот на телефонскиот центар или телефонскиот број мора прво да бидат повикани пред да се бира бројот на продолжување.

2. Изработка на меѓународни телефонски повизи.

За да остварите меѓународен телефонски повик, потребно е да се бира "00" или "+" пред да го бирате вистинскиот број. За да го внесете "+" притиснете го копчето "".

3.Добивање број од именикот.

Притиснете Мени за да ја внесете именикот, користете ги копчијата за навигација нагоре / надолу за да најдете Контакт или напишете ја првата буква од името за да пристапите до листата на контакти со имиња што почнуваат со оваа буква и изберете Контакт што го барате. Притиснете го копчето Испрати повик, одберете ја SIM-картичката што сакате да ја користите за правење на овој телефонски повик и повторно притиснете го копчето Испрати повик.

4. Повикување број од дневник на повизи.

Внесете дневник за повизи (притиснете го копчето Испрати повик во режим на пасивност или притиснете Мени за да влезете), и користете ги копчињата за навигација нагоре / надолу за да изберете контакт што го барате. Притиснете го десното / лево за да движите надолу / нагоре помеѓу повикани, одговорени, одбени и пропуштени телефонски повизи.

## 2.3 ОДНЕСУВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИ ПОВИЦИ

Ако има дојдовен телефонски повик, вашиот телефон ќе ве извести за тоа со свонење; ако вашата мрежа ја прифати идентификацијата на повикувачот на лицето кое ве повикува, неговото / неговото име и број ќе бидат прикажани на екранот (ако има какви било информации за овој повикувачки број во именикот).

1. Притиснете го копчето Испрати повик или двапати притиснете LFK за да одговорите на дојдовен телефонски повик.

2. Ако во [Settings-> Call Settings-> Other-> Auto Call Recorder] е овозможена функцијата за снимање, ќе се снимат дојдовен телефонски повик.

3. Ако не сакате да одговорите на дојдовен телефонски повик, притиснете го копчето End Call. За да замолчите дојдовен телефонски повик, притиснете го копчето за средна функција.

4. Додека зборувате, изберете Мени за да ја прилагодите јачината на звукот, одете до именик / пораки / дневник за повизи, за да го прекинете телефонскиот повик, да замолчите телефонски повик, да додадете нов телефонски повик или да започнете со снимање. Притиснете го копчето за средна функција за да го вклучите / исклучите режимот на звучникот. Користете копчиња за навигација нагоре / надолу за да ја прилагодите јачината

## 2.4 КЛУЧНА ЛОКАЦИЈА

За да ја заклучите тастатурата, притиснете LFK и потоа притиснете "". Ако е вклучено заклучување со автоматска тастатура, по изминатото време тастатурата автоматски се заклучува. За да ја отклучите тастатурата, притиснете LFK и потоа "".

## 2.5 БРОЈ НА ИЗВОЗОТ

Можете директно да го бирате бројот за итнос 112 без SIM-картичка. Европскиот број за итни случаи е 112.

## 3 ТЕКСТ И МУЛТИМЕДИСКИ ПОРАКИ

Телефонот ви овозможува да праќате и примате текст и мултимедијални пораки.

За да влезете во Messaging MENU, притиснете LFK во режимот на пасивност, а потоа одберете Messages-> Inbox.Inbox

## 1.1 СОЗДАВАЊЕ И ИСПРАЌАЊЕ НА ТЕКСТ ПОРАКА

1. 1. Одете во Menu -> Messages -> Create Message, за да го отворите уредувачот на пораки. Внесете го бројот на примачот или притиснете го средното копче за да го изберете бројот од именикот. Одберете Примателот (и) од именикот и притиснете Options (Опции) -> OK (OK). Користете го копчето Down за да влезете во влезното поле за текст и напишете ја вашата порака. Менувањето на режимот на внесување на текст: за да го промените режимот на внесување на текст (броји, големи и мали букви) притиснете го копчето "#" и користете горе / долу за да изберете кој режим сакате.

Забелешка: Една текстуална порака може да биде до 160 знаци. Ако се користат полски дијакрити, пораката може да биде ограничена на 60 карактери. Информациите за тоа колку ликови и колку пораки може да бидат испратени се прикажани во горниот десен агол. Притиснете го копчето [#] за да го смените јазикот на текст и режимот на внесување.

## 2. Испраќање на текстуални пораки - притиснете го левото функционално копче "Опции:

- Испрати: текстуална порака ќе биде испратена,
- Внеси дефиниција: изберете шаблон што сакате да го вметнете,
- Вметнете контакт: изберете контакт кој сакате да го вметнете,
- Додај emoticon: изберете емоции сакате да додадете,
- Зачувај како нацрт: одберете за да ја зачувате пораката во папката Drafts,
- Игнорирај: оставете ја пораката без зачувување.

## 1.2 Креирање и испраќање на мултимедијални пораки

Внесете Menu -> Messages-> Create Message -> MMS, за да го отворите уредувачот на пораки.

Притиснете LFK, "Опции", за да ги изберете следните опции при уредување на пораката:

- Испрати: откако ќе го додадете примачот, изберете ја оваа опција за да испратите порака,
- Преглед: Ви овозможува да прегледувате мултимедијална порака,
- Додај примач: внесете го телефонскиот број на примателот или додадете го од именикот,
- Add: ви овозможува да додадете текст, слайд, слика, звучен клип, видео во порака,
- Save as Draft: одберете за да ја зачувате пораката во папката Drafts,
- Поставете го времето за слайд шоу: одберете време за прикажување на слайдовите.

## 1.3 VOICEMAIL

Говорната пошта е мрежна услуга за да им овозможи на повикувачите да остават гласовна порака кога не можете да одговорите на телефонскиот повик. За да дознаете повеќе, обратете се кај вашиот оператор. Можете да добиете број на говорна пошта од добавувачот на услуги. Бројот треба да се внесе: Мени-> Пораки-> Говорна пошта. Потоа, одберете ја картичката на која сакате да го внесете бројот на говорната пошта.

Во режим на подготвеност, притиснете и задржете го копчето 1 за да стигнете до гласовната пошта.

## 1.4 ПОСТАВУВАЊА НА ТЕКСТ И МУЛТИМЕДИЈА

Во Menu -> Messages притиснете Options -> Settings, за да ги промените параметрите на SMS / MMS услугата за SIM1 / SIM2.

Можете да го изберете бројот на услужниот центар за пораки, да ги давате приоритетите до пораките, да ги овозможите / оневозможите извештаите за испорака, одберете да ги зачувате испратените пораки и да ја одберете локацијата за пораките што треба да се зачувават.

## 2 ИНФОРМАЦИИ ЗА БАТЕРИЈА

Во телефонот има батерија. Батеријата може да се полни со користење на полнач што е вклучен во комплетот.

Времетраењето на батеријата зависи од условите во кои телефонот се користи. Вашето растојание од предавателот на реле, бројот и должината на телефонските повизи значително го намалуваат животниот век на батеријата. Додека се движите, телефонот се префрлува помеѓу релејните предаватели и таквото префрлување, исто така, значително влијае на траењето на батеријата.

По повеќекратни полнежи и празнења, природно е батеријата да ја изгуби својата способност за одржување на полнење. Добијте нова батерија ако забележите значителен пад во перформансите на батеријата.

Користете само батерии препорачани од производителот. Никогаш не го оставајте полначот подолго од 2-3 дена.

Забелешка: Никогаш не држете го телефонот на премногу топли места. Високите температури може негативно да влијаат и на батеријата и на телефонот.

Никогаш не користете батерија што е јасно оштетена. Тоа може да предизвика краток спој и може да го оштети телефонот. Бидете сигурни дека ќе ја инсталирате батеријата во согласност со поларизација.

Оставањето на батеријата на претерано топли или ладни места ќе го намали животниот век на батеријата. Препорачаната температура за складирање е помеѓу 15 ° C и 25 ° C. Инсталирањето на ладна батерија во телефонот може да предизвика дефект на телефонот и може да го оштети телефонот.

Забелешка: Телефонот ја следи Европската директива за отпадна електрична и електронска опрема 2012/19 / UE и полскиот акт за отпадната електрична и електронска опрема.

Таквото лого ни кажува дека опремата, по употреба, не смее да се отстранува во нормалниот тек на отпад.

Забелешка: Никогаш не фрлајте телефон на комунален царст отпад !!! Производот треба да се користи само на овластени места.

Бидејќи производот содржи опасни компоненти, несоодветното складирање и употреба на таквата опрема може да доведе до сериозни последици штетни за луѓето и за природната средина. За да се избегнат ваквите последици, од суштинско значење е правилното ракување со отпадна електрична и електронска опрема!

За да се олесни рециклирањето на материјалите што се користат за производство на телефонскиот пакет, следете ги правилата за сортирање на отпадот во вашата област.

Литиум-јонска батерија е вклучена во пакетот. Старите батерии претставуваат еколошки ризик. Тие треба да се отстрануваат на посебно место во посебен сад во согласност со важечките прописи. Никогаш не ставајте стари батерии или полначи на комунален царст отпад, тие треба да се собираат за отстранување.

Овој Прирачник е само за информативни цели. Некои функции и опции може да се разликуваат во зависност од софтверот и географската локација.

Забелешка: Перформансите на батеријата се под влијание на локалните мрежни услови, SIM картичката и начинот на кој телефонот се користи. Производителот нема да биде одговорен за какви било проблеми / последици кои произлегуваат од злоупотреба, злоупотреба или непочитување на овој прирачник.

Забелешка: Производителот го задржува правото да ги менува или ажурира тековните информации без претходно известување. Сите заштитни знаци споменати или користени во овој прирачник се сопственост на производителот.

## 2 ИНФОРМАЦИИ ЗА САР

Овој телефон ги исполнува сите меѓународни стандарди кои се однесуваат на влијанието на радио брановите. Производот ги прима и испушта радио брановите. Тој е дизајниран да не ги надминува сите ограничувања кои се однесуваат на влијанието на радио брановите препорачано со меѓународните упатства. Овие упатства беа развиени од страна на Меѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP), независна научна организација со безбедносна маргина за заштита на сите луѓе, без оглед на нивната возраст и здравствена состојба. Таквите упатства користат мерна единица наречена Специфична стапка на апсорпција (SAR) - вистинска апсорпција.

Како што е препорачано од ICNIRP, граничната вредност на SAR за преносна опрема е 2,0 вати за килограм (W / kg). SAR вредност се одредува при максимална моќност на пренос; вистинската вредност на SAR додека производот работи е обично понизок од назначеното ниво. Таквите разлики произлегуваат од автоматските промени во моќта на уредот што е потребно за да се осигура дека уредот работи со минимално ниво на енергија кое е потребно да биде поврзано на мрежата.

Иако вредностите на SAR може да варираат за различни модели на телефони или дури и за различни позиции од ист модел, сите тие се во согласност со прописите кои се однесуваат на безбедно ниво на зрачење.

Според тековните истражувања на C3O, нема потреба да се применуваат никакви посебни ограничувања во користењето на преносни уреди. Според C3O, со цел да се намали зрачењето, должината на разговорот треба да се намали, или да се користат слушалки или слушалки или телефонот да не се држи во близина на главата или телото.

## 2 ДЕКЛАРАЦИЈА

Декларација за усогласеност ЕУ 14/2018 / РЕД

Име и адреса на производителот:

Maxcom S.A. ul. Towarowa 23a, Tychy, 43-100, Полска

Со ова Декларацијата е издадена под исклучива одговорност на производителот.

Се однесува на:

Мобилен телефон

Модел: MM134, MM135

Горенаведениот производ наведен во оваа декларација е во согласност со соодветните барања од законодавството за хармонизација на Европската унија:

Директива 2014/53 / EP

Директива 2011/65 / EU (RoUHS) [For full copy of the Declaration of Conformity, see below]:



## Deklaracja Zgodności UE 14/2018/RED

Nazwa i adres producenta:  
**Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Polska**

Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:  
**Telefon komórkowy**  
**Model: MM134; MM135**

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywą 2014/53/UE

Dyrektywą 2011/65/UE (RoHS)

Odwolania do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

|                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013                                                                  | Report No.: SES180328001001E; 21.04.2018                                                                                         |
| EN 50360:2017<br>EN 50566:2017<br>EN 62209-1:2016<br>EN 62209-2:2010<br>EN 62479:2010                             | Report No.: SER180328001001E; 30.05.2018                                                                                         |
| (Draft)EN 301 489-1 V2.2.0:2017-03<br>(Draft)EN 301 489-17 V3.2.0:2017-03<br>(Draft) EN 301 489-52 V1.1.0:2016-11 | Report No.: SER180328001005E; 30.05.2018                                                                                         |
| EN 55032:2015<br>EN55024:2010+A1:2015<br>EN 55020:2007+A12:2016<br>EN 61000-3-2:2014<br>EN 61000-3-3:2013         | Report No.: SEE180328002001E.; 28.05.2018                                                                                        |
| EN 300 328 V2.1.1:2016-11<br>EN 301 511 V12.5.1:2017-03<br>(Final draft) EN 303 345 V1.1.7:2017-03                | Report No.: SER180328001002E; 30.05.2018<br>Report No.: SER180328001003E; 30.05.2018<br>Report No.: SER180328001004E; 30.05.2018 |

Jednostka notyfikowana:  
MiCOM Labs Inc., Notified Body. Oznaczenie identyfikacyjne: 2280  
przeprowadziła badania zgodnie z wymaganiami wyszczególnionymi w załączniku III, moduł oceny zgodności B Dyrektywy 2014/53/EU i wydała certyfikat badania typu UE:  
Certificate No. NTEK424-1 / 6 Jun 2018 / Rev A

Podpisano w imieniu: MAXCOM S.A.

|                                              |                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| miejsce i data wydania:<br>Tychy, 2018-06-15 | imię i nazwisko, stanowisko:<br>Adam Grzyś, Dyrektor d/s Rozwoju |
| KRS: 00004101970                             | NIP: 6462537364                                                  |
| REGON: 27703221                              | KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 135 000,00 zł                                 |